

<b>Име и презиме</b>	Петре Ташкоски
<b>Звање</b>	Доктор по земјоделски науки
<b>Позиција</b>	Научен советник-Редовен професор
<b>Адреса</b>	Кичевски пат бб. Прилеп, Република Македонија
<b>Тел./факс</b>	++38948-412-760/++38948-412-763
<b>e-mail</b>	taskoskip@yahoo.com

**Кратко CV:**

**I. Датум и место на раѓање:** 5.11.1953, Мажучиште-Прилеп

**II. Универзитетско образование:**

**1999-Докторска дисертација:** „Физиолошка специјализација на *Phytophthora parasitica* (*Dastur*) var. *nicotianae* (*Breda de Haan*) *Tucker* и отпорност на некои видови и сорти тутун во Република Македонија“, Земјоделски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје

**1994 - Магистратура:** “Црнилка на тутунот и можности за нејзино сузбивање во Република Македонија”, Земјоделски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје.

**1976 - Дипломска работа:** “Машини за расадување на тутунот”, Земјоделски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје.

**III. Научни, наставни и стручни активности:**

**Научни активности:**

**2008– Научен советник.**

**2003– Виш научен соработник**

**1999- Научен соработник**

**1994– Асистент**

**1988– Помлад асистент**

**Наставни активности:**

**2012– редовен професор на предметите:**

- Заштита на тутунот од болести, штетници и плевели,
- Интегрална заштита на тутунот од болести
- Методологија на истражувачката работа.

**2008 - вонреден професор**

**Стручни активности:**

**Членство:**

Член на Советот, Наставничкиот совет и Научниот совет на Институтот за тутун –Прилеп, член на Здружението за заштита на растенијата на Република Македонија, Комисија за средства за заштита на растенијата при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, Член во комисији за одбрана на магистерски и докторски трудови, член во Организациониот одбор на Советувањата за заштита на растенијата во Република Македонија (2005-2012)

#### **IV. Научноистражувачки активности:**

- Публикации (монографии, библиографии, научни книги, учебници, скрипти, учебни помагала)

Практикум „Основни фитопатолошки лабораториски методи“. Научен институт за тутун-Прилеп, УКЛО-Битола

- Вкупен број на објавени трудови во меѓународни и домашни, научни и стручни списанија како и во зборници од собири – 90

- Вкупен број на учества на научни собири-конгреси, симпозиуми, конференции, советување и друго (заедно автор и коавтор) – 57

- Раководител на 2 научноистражувачки проекта при Министерството за образование и наука на Република Македонија.

- Учество во 5 научноистражувачки проекти при Министерството за образование и наука и Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија.

**V. - Обуки и студиски престој: /**